



Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА

01.07.2019 – 31.12.2019

Скопје, март 2020 година

Врз основа на член 7 став (1) точка к) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013, бр. 02-13/5 од 22.01.2014, 02-1316/4 од 11.11.2014, 02-83/3 од 30.01.2015, 02-1259/6 од 27.11.2018 и 02-464/6 од 29.03.2019 година), Одделението за финансиски и сметководствени работи, во рамките на Секторот за финансиско административни работи, до Советот на експерти на Агенцијата на разгледување го поднесува следниот

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на финансискиот план
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување во 2019 година

Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се финансира од надоместоци кои Агенцијата ги наплаќа од друштвата за управување со пензиски фондови. Во ставот (4) од истиот член на Законот е пропишано дека висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Македонија и истите се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

Основен извор на приходи претставува месечниот надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат друштвата. Законскиот максимум за овој надоместок изнесува 0,8%, но Агенцијата, секоја година го преиспитува овој надоместок со цел рационализирање на трошоците на системот во целина. За изготвување на пресметката за овој надоместок за 2019 година, како основа е земена реалната состојба на членови во вториот столб и приливот на придонеси во 2018 година. Врз основа на оваа пресметка и утврдениот финансиски план на Агенцијата за 2019 година, надоместокот се утврди во неговата максимална висина од 0,8%. Агенцијата надоместокот го наплаќа врз основа на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од

пензиските друштва за 2019 година, бр. 02-1311/4 од 13.12.2018 година (Службен весник на РМ бр.31 од 07.02.2019 година). Останатите надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата се наменети за покривање на тековни трошоци околу испити на агентите и водењето на регистерот на агенти, пристап кон информациониот систем на Агенцијата, спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, потоа за промена на сопственичка структура или статутарни измени кои се очекува ретко да се случуваат кај друштвата. Надоместоците се утврдени со Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови, бр. 02-1255/3 од 29.10.2012 година ("Службен весник на РМ" број 36/2013), бр.02-1566/7 од 11.12.2013 година ("Службен весник на РМ" број 51/2014) и Исправка на Одлуката бр.02-468/1 од 19.03.2014 година ("Службен весник на РМ" број 54/2014).

Табела 1. Збирен приказ на приходи во второто полугодие од 2019 година

Опис	во денари		
	01.01.2019 година	01.07.2019 година 31.12.2019 година	
	Планирани приходи за 2019 година	Реализирано	% на реализа ција
Месечен надомест од придонеси (0,8%)	48.500.000	40.288.087	83%
Административни надоместоци	2.800.000	2.612.422	93%
Приходи од камати	950.000	359.691	38%
Вкупно приходи	52.250.000	43.260.200	83%

Расходите во второто полугодие од 2019 година се реализираа на следниов начин:

Табела 2. Реализација на расходи во второто полугодие од 2019 година

Опис	01.01.2019 година	во денари	
		01.07.2019 година 31.12.2019 година	
	Планирани средства за 2019 година	Реализирано	% на реализ ација
Потрошени материјали	570.000	303.982	53%
Потрошена енергија	1.200.000	479.383	40%
Инвестиционо одржување на средствата	30.000	1.180	4%
Други услуги	6.190.000	2.741.664	44%
Превозни – транспортни услуги	90.000	42.027	47%
Издатоци за реклама и репрезентација	700.000	427.766	61%
Наемнини	1.010.000	465.596	46%
Други материјални расходи	370.000	166.280	45%
Провизија за платен промет	40.000	30.260	76%
Премии за осигурување	160.000	81.366	51%
Патни и дневни расходи	1.400.000	405.968	29%
Членарини	440.000	0	0%
Интелектуални и други услуги	2.228.000	703.552	32%
Останати други расходи	240.000	108.959	45%
Средства за градежни објекти	30.000	0	0%
Средства за опрема	200.000	0	0%
Други капитални средства	7.310.000	2.591.630	35%
Вкалкулирани плати	28.400.000	16.020.958	56%
Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор	1.500.000	528.345	35%
Даноци и придонеси кои не	120.000	105.237	88%

зависат од резултатот			
ВКУПНО	52.228.000	25.204.153	48%

Табела 3 Расходи кои ќе се покријат од резервен фонд во второто полугодие од 2019 година

Опис	01.01.2019 година	01.07.2019 година 31.12.2019 година	
	Планирани средства за 2019 година	Реализиран о	% на реализ ација
Одржување на ИБМ хардверска опрема	1.200.000	199.998	17%
Услуги за промовирање, организирање и поттикнување на развојот на капитално финансирано пензиско осигурување во Република Северна Македонија	5.000.000	3.645.588	73%
ВКУПНО	6.200.000	3.845.586	62%

1) Потрошени материјали: 303.982 денари. Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјал и ситен инвентар.

2) Потрошена енергија: 479.383 денари. Трошоците за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за направени издатоци за: електрична енергија, комунален отпад и парно греење.

3) Инвестиционо одржување на средствата: 1.180 денари. Трошоците за инвестиционо одржување на средствата се однесуваат за инсталација и одржување на системот за пожар.

4) Други услуги: 2.741.664 денари. Во оваа категорија на трошоци влегуваат: одржување на софтвер за втор и трет столб на пензискиот систем, компјутерски софтвер-нов софтвер, одржување на софтвер за

архива, одржување на софтвер за сметководство, услуги за секундарна локација, поштенски услуги, хигиенско одржување на просториите на Агенцијата, телекомуникациски услуги (фиксна и мобилна телефонија), услуги за печатење, копирање и ковертирање на писма, надомест за паркинг простор, одржување и сервисирање на возила и поправки и одржување на деловниот објект на Агенцијата.

5) Превозни – транспортни услуги: 42.027 денари. Трошоците за Превозни – транспортни услуги се однесуваат за услуги за такси превоз за потребите на Агенцијата.

6) Издатоци за реклама и репрезентација: 427.766 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за објава на реклама во Златна книга и репрезентација (бифе на МАПАС) како и службени ручеци.

7) Наемнини (закупнини): 465.596 денари. Трошоците за наемнини вклучуваат трошоци за изнајмување на канцелариска опрема (принтер-фотокопир) и изнајмување на интернет линија.

8) Други материјални расходи: 166.280 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за списанија и стручна литература, патарини, материјални трошоци –благајна, трошоци за набавка на средства за хигиена, обезбедување на просториите на Агенцијата, трошоци за регистрација и технички преглед на возилата на Агенцијата, надоместок за размена на берзански податоци и услуги за дезинфекција и дератизација на објектот на Агенцијата.

9) Провизија за платен промет: 30.260 денари. Во оваа категорија се вклучени трошоците за платен промет за дневни налози за плаќање и провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство.

10) Премии за осигурување: 81.366 денари. Во оваа категорија се вклучени трошоците за осигурување на службените возила во странство, осигурување на имот, осигурување на вработените од незгоди и трошоци за патничко осигурување за службени патувања на вработените во странство.

11) Патни и дневни расходи: 405.968 денари. Трошоците за службени патувања во земјата и странство опфаќаат: трошоци за сместување, за исхрана и за превоз. Пресметката и исплатата на овие трошоци беше реализирана според Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата и управните организации им се признаваат во материјални трошоци. Во оваа категорија, исто така, се вклучени и исплатите за користење на сопствено возило за службени цели.

12) Членарини: 0 денари. Во првото полугодие на 2019-та година извршени се исплатите за годишни членарини за Меѓународната организација на пензиски супервизори (ИОПС), Меѓународната мрежа за финансиска едукација при Организацијата за економска соработка и развој (ИНФЕ-ОЕЦД) и за Организација на работодавачи на Република Македонија.

13) Интелектуални и други услуги: 703.552 денари. Во оваа категорија се реализирани трошоците поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата, преведувачки услуги, услуги за лектурирање, услуги за ревизија, консултантски услуги, обуки за стручно усовршување, трошоци за семинари и конференции и надворешна ревизија.

14) Останати други расходи: 108.959 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците платени аконтации за непризнаени расходи, трошоци за огласи за јавни набавки и останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции.

15) Средства за градежни објекти: 0 денари. Во второто полугодие на 2019 година не се реализирани трошоци од оваа категорија.

16) Средства за опрема: 0 денари. Во второто полугодие на 2019 година не се реализирани трошоци од оваа категорија.

17) Други капитални средства: 2.591.630 денари. Во оваа категорија реализирани се трошоци за антивирусна заштита, windows лиценци, одржување на софтверот за испит на агенти и компјутерски софтвер-нов софтвер.

18) Вкалкулирани плати и надоместоци: 16.020.958 денари. Во оваа категорија се евидентирани трошоците за плати и придонеси од плати за вработените во Агенцијата.

19) Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор: 528.345 денари. Под оваа категорија се евидентирани трошоците за исплата на надоместоци за комисији, јубилејни награди и регрес за годишен одмор за вработените во Агенцијата.

20) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот: 105.237 денари. Во оваа категорија влегуваат исплатите за персонален данок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата.

21) Расходи кои ќе се покријат од резервниот фонд: 3.845.586 денари. Во оваа категорија реализирани се трошоци за одржување на ИБМ хардверска опрема и услуги за промовирање, организирање и поттикнување на развојот на капитално финансирано пензиско осигурување во Република Северна Македонија.

Од горенаведеното се констатира дека во второто полугодие од 2019 година од планираните средства во Финансискиот план вкупно се реализирани 25.204.153 денари или 48%.

Подготвил: Пранвера Сума
Одобрил: Илир Адеми

